

ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Службен весник на РМ, бр. 57 од 26.04.2010 година

Член 1

Се основа високообразовна установа Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (во натамошниот текст: Факултетот).

Факултетот е правен следбеник на Институтот за дрвна индустрија при Шумарскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје (во натамошниот текст: Институтот).

Факултетот се основа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 2

Факултетот ќе врши високообразовна дејност како додипломски, последипломски и докторски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност од областа на биотехничките науки.

Член 3

Називот на Факултетот е „Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер“. Седиштето на Факултетот е во Скопје.

Член 4

Факултетот ќе почне со работа од учебната 2010/2011 година.

Член 5

Подготовките за почеток со работа на Факултетот ќе ги врши матична комисија. Членовите на матичната комисија ги именува Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за работите на високото образование.

Член 6

Средствата за финансирање на дејноста на Факултетот ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.

Член 7

Наставно-научниот совет, деканот и деканатската управа на Факултетот ќе се изберат согласно со Законот за високото образование до 14 септември 2010 година, односно до почетокот на учебната 2010/2011 година.

Член 8

Постојниот наставно-научен и соработнички кадар и другите вработени на Институтот од учебната 2010/2011 година ќе продолжат со работа на Факултетот во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Наставно-научниот и соработничкиот кадар избран на Институтот продолжува со работа на Факултетот во наставно-научни и соработнички звања за времето за кое се избрани.

Член 9

Постојните студиски програми на Институтот од учебната 2010/2011 година ќе продолжат да се остваруваат во рамките на високообразовната дејност на Факултетот.

Затекнатите студенти на Институтот го продолжуваат своето образование на Факултетот, според студиските програми по кои ги започнале студиите.

Член 10

Факултетот ќе донесе Правилник со кој во согласност со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, ќе се уредат внатрешните односи и работењето на Факултетот.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон просторот и опремата што ги користел Институтот, ги презема Факултетот, а кои се во функција на изведувањето на високообразовната и научно-истражувачката дејност на Факултетот.

Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер и Шумарскиот факултет склучуваат спогодба за просторот и опремата кои ќе бидат преземени согласно со ставот 1 на овој член.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.